

ХАНИОТИ
вила СОФИЈА
ЛЕТО 2021

Вила **Софија** се наоѓа во централниот дел на Ханиоти, одалечена 80 метри од плажа. Располага со трокреветни студија и четворокреветни апартмани, лоцирани на први и втори кат. Секое студио/апартман е опремено со мини кујна, бања, балкон, ТВ, **WiFi - од 01.јуни**. Користењето на клима уредот е со доплата (5eur дневно) за месеците Мај, Јуни и Септември додека за **Јули и Август е вклучена во цена**. Сместувањето е од Б-категорија.

39°59'58.7"N 23°34'34.6"E

39.999634, 23.576289

ЦЕНИТЕ во табелата се однесуваат за наем на студио / апартман 7 ноќевања без превоз
 Ценовник бр. 2 од 07.05.2021

ТЕРМИН	НАЕМ	1/3 студио	1/4 апартман
23.05 . 2021	7 ноќи	139 €	159 €
30.05 . 2021	7 ноќи	159 €	189 €
06.06 . 2021	7 ноќи	199 €	210 €
13.06 . 2021	7 ноќи	270 €	300 €
20.06 . 2021	7 ноќи	290 €	370 €
27.06 . 2021	7 ноќи	310 €	410 €
04.07 . 2021	7 ноќи	330 €	430 €
11.07 . 2021	7 ноќи	350 €	450 €
18.07 . 2021	7 ноќи	390 €	490 €
25.07 . 2021	7 ноќи	390 €	490 €
01.08 . 2021	7 ноќи	390 €	490 €
08.08 . 2021	7 ноќи	390 €	490 €
15.08 . 2021	7 ноќи	390 €	490 €
22.08 . 2021	7 ноќи	350 €	450 €
29.08 . 2021	7 ноќи	290 €	370 €
05.09 . 2021	7 ноќи	250 €	300 €
12.09 . 2021	7 ноќи	169 €	210 €
19.09 . 2021	7 ноќи	129 €	170 €

НАПОМЕНИ:

- ЦЕНИТЕ во табелата се дадени за наем на студио или апартамент за 7 ноќевања
- Доплата за туристичка такса 0,50 евра по студио/апартамент на ден се плаќа во објектот
- Во студио/апартамент е сместување на лица согласно бројот на кревети.
- Над дозволеният број, може, на дополнително барање (одобрување) да се смести максимум едно дете до 5,99 години во кревет со двајца возрасни
- Термините во табелата се денови на започнување на аранжманот
- Патничкото осигурување е задолжително и НЕ е вклучено во цената
- Цените се изразени во евра, уплатата е исклучиво во денарска противвредност (1 евро = 62,00 мкд).
- За уплата на два последователни термини, одобруваме 10% попуст на вториот термин, попустот важи само на редовни цени.
- Попустите НЕ може да се комбинираат меѓу себе, на промотивните цени НЕ следува попуст, попуст за рано букирање и за две смени НЕ може да се комбинира.
- Организаторот на патувањето го задржува правото по пат на ultra first или last minute понуда да ги објави и продаде слободните капацитети по цени кои се разликуваат од оние кои се веќе објавени во ценовникот. Лицата кои го уплатиле аранжманот по ценовник, немаат право на надомест на средства за разлика во цена.
- Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патувањето
- Сместување во собите е по 14 часот - локално време, а напуштање на истите е до 09:00 часот
- Важечка е резервацијата со авансна уплата од 30% од вкупниот износ на аранжманот. Целосна доплата на аранжманот се врши 10 дена пред поаѓање. Усни и телефонски резервации се невалидни и неважечки.
- По завршување на вашето летување должни сте да го оставите студиото/апартаментот во чиста состојба. Во случај на причинета материјална штета за време на престојот, корисникот ја надоместува штетата на сопственикот на лице место.
- Во цената на аранжманот каде што е вклучено користење на клима уред, сопственикот има право да реагира и да ја скрати оваа услуга доколку го оставите клима уредот вклучен додека сте надвор од собата
- Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој
- Секој патник има обврска и е задолжен да води грижа за важноста и исправноста на патните исправи, поради кои НЕ може да се откаже аранжманот или да се промени термин на резервацијата
- Во услови на Ковид 19, превозот ќе се организира и реализира согласно актуелните мерки и протоколи за вршење на внатрешен и меѓународен превоз.
- За време на патувањето ќе бидат запазени сите протоколи, задолжителна дезинфекција при влез во автобус, одржување на дистанца на патници кои не патуваат заедно.
- При влез во автобус задолжително е мерење на телесна температура на секој од патниците, во случај на покачена телесна температура лицето нема да може да патува согласно протоколите и препораките за меѓународен сообраќај.
- За време на патувањето во автобус задолжително е носење заштитна маска со која се покрива устата и носот
- Патниците за време на патувањето се должни да ги почитуваат во целост актуелните мерки за претпазливост и безбедност како и инструкциите од пратителот на патувањето.

Цена за превоз:

- ❖ Превоз за возрасен 35€ / Еден правец 25€
- ❖ деца до 12 години 25 евра / Еден правец 20 евра.
- ❖ Дете до 2 години (без седиште) – бесплатно

Место и време на поаѓање:

- Скопје 04.00 ч. Холидеј Ин
 - Велес 04.30 ч. бензинска пумпа Мак Оил (Мотел Македонија)
 - Неготино 05.00 ч. бензинска пумпа Макпетрол
 - Смоквица 05.30 ч. бензинска пумпа BWO петрол
 - Гевгелија 06.00 ч. бензинска пумпа Шимов или граничен премин
- ❖ Датумот во табелата е термин на тргнување, состанок на група половина час пред наведеното време.
 - ❖ Агенцијата го задржува правото за промена на времето и местото на поаѓање. Патникот е должен минимум 24 часа (еден ден) пред секое поаѓање да се информира за потврда за времето и местото на поаѓање.